



Програма за Осмата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност

Охрид, хотел „Гранит“

Датум: 10-13 мај 2015

Недела, 10 мај 2015		Вторник, 12 мај 2015		Среда, 13 мај 2015	
20.30-	Приемен коктел организиран од страна на НБРМ	9.30-10.15	Тековен развој на ТАРГЕТ2 и ТАРГЕТ 2 за хартии од вредност, г-ѓа Нунке Дорнбос	9.30-10.00	Како да се намалат трошоците и да се зголеми ефикасноста во плаќањата и нивната контрола, г-ѓа Изабела Миелоч
Понеделник, 11 мај 2015					
9.30-9.45	Поздравен говор, г-ѓа Маја Кадиевска - Војновиќ, вицегувернер на Народна банка на Република Македонија	10.15-11.00	Предизвици во полето на платежните картички и иновациите, регулатива за меѓубанкарски провизии, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел	10.00-10.30	Понатамошно усогласување со „acquis“ на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазарите на хартии од вредност и инвестициските услуги“, г-ѓа Нина Колтчакова
9.45-10.00	Цели на Конференцијата, претставување на предавачите и учесниците, г. Михил ван Дуверен	11.00-11.30	Пауза за кафе/чај	10.30-10.45	Платните системи во Словачка, г-ѓа Алена Стиптова
10.00-10.30	Извештај на УНКТАД за економиските информации за 2015 година; Отклучување на потенцијалот на е-трговија за земјите во развој, претставник на УНКТАД, г.Торбјорн Фредриксон	11.30-12.15	Комитетот за мали плаќања во евра наспроти националните комитети - Предизвици со управувањето во делот на европските плаќања, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел	10.45-11.00	Искусството на Белорусија во однос на системите за безготовински мали плаќања, г. Николаи Конорев
10.30-11.00	Пауза за кафе/чај			11.00-11.30	Пауза за кафе/чај
11.00-12.15	Панел-дискусија за Извештајот за е-трговија на УНКТАД, претставници од министерството за информатичко општество и администрација, банки, платни системи, е-трговци и од НБРМ	12.15-13.00	Тековен развој во безбедноста на системите за мали плаќања, г. Руи Пиментел	11.30-12.15	Глобалните трендови наспроти физичката достапност и пристапност на платните услуги, г-ѓа Ајше Зоцма и г. Руи Пиментел
12.15-14.00	Групно фотографирање и пауза за ручек	13.00-14.15	Пауза за ручек	12.15-13.00	Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати, сите предавачи
14.00-15.00	Тековен развој во воведување на СЕПА, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел	14.15-15.00	Финансиска вклученост (нови случувања, нови извештаи) - пристап до кредит за малите и средните претпријатија, г-ѓа Ајше Зоцма	13.00-	Пауза за ручек
15.00-16.00	Тековен развој во управувањето со обезбедувањето и ликвидноста во Европа, квантитативно олеснување и аспекти на монетарната политика, г-ѓа Нунке Дорнбос	15.00-15.15	Пауза за кафе/чај	Предавачи: 1. г. Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија 2. г-ѓа Нунке Дорнбос, Централна банка на Холандија 3. г-ѓа Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија 4. г. Руи Пиментел, Централна банка на Португалија 5. г. Франк Кар-Алинсон, „Комерцбанк“ Франкфурт	
17.00-23.00	Прошетка со брод и вечера во комплекс Св. Наум организирани од страна на Народната банка	15.15-16.15	Финансирање на трговијата, г. Франк Кар-Алинсон		
		16.15-17.00	Нови иницијативи во регулативата за плаќања на европско ниво, г-ѓа Ајше Зоцма		